

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8840/1
12 август 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4067.

Врз основа на член 26 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011, 41/2014 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 август 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За директор на Центарот за управување со кризи се избира Сузана Салиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8841/1
18 август 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4068.

Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 јули 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија се именува Иљхам Исмени.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8842/1
28 јули 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4069.

Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014 и 56/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 јули 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Абдусамед Шабани се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8843/1
28 јули 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4070.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 август 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-
П.О. СКОПЈЕ

1. Жаклина Сибиновска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-П.О. Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје се именува Ерџан Селими.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8844/1
12 август 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4071.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација на задолжителното средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2015/ јуни 2016 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок, и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование, под следниве услови:

- се додека е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:

- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невиситинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална парична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна на центарот за социјална работа (во натамошниот текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја враќа доколку:

- примил износ повисок од износот утврден со оваа програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невиситинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невиситинити или нецелосни.

Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2014/2015 година, а за кој не е извршена исплата од било

која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот има обврска да го извести центарот за социјална работа за секоја промена која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2015/2016 година по корисник изнесува 12.000 денари.

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со оваа програма.

Поднесување на барање

Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование, почнувајќи од 1 септември 2015 година, а најдоцна до 31 март 2016 година.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2015 година и поднел барање до 30 септември 2015 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од првиот мерен период.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2015 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.

Користење на правото

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека домаќинството го користи правото на социјална парична помош и корисникот го исполни условот за присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени со оваа програма.

Проверката на исполнетост на условот за исплата на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2015 година до 31.10.2015 година,
- втор мерен период од 1.11. 2015 година до 31.12.2015 година,
- трет мерен период од 20.1.2016 година до 31.3.2016 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2016 година до крајот на наставната година.

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период во текот на месец декември 2015,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2016,
- за третиот мерен период во текот на месец мај 2016,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 2016 и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата до 31.10.2016 година.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за средно образование се обезбедени преку Договорот за заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се 78.000.000,00 денари.

Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 6.500 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2015/2016 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8540/1
19 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4072.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.8.2015 година, донесе

**ПРОТОКОЛ
ЗА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКА НА НАДЛЕЖНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПРЕЧУВАЊЕ ОД СЕМЕЈНОТО
НАСИЛСТВО**

Вовед

Протоколот за меѓусебна соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и спречување од семејно насилство се донесува заради сеопфатно и ефикасно преземање на мерки за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во Република Македонија, во согласност со националната регулатива од оваа област.

Со овој протокол се обезбедува ефикасна и успешна соработка на надлежните институции и здруженија заради заштита, помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, како и обезбедување на третман на сторителите на семејно насилство.

Овој протокол ги уредува видовите, начинот и содржината на соработката помеѓу надлежните субјекти

при преземањето на мерки за превенција, спречување и заштита на жртвите од семејното насилство и преземање на законски мерки против сторителите на семејното насилство.

1. Основна цел

Основна цел на овој протокол е воспоставување на делотворна меѓусебна соработка на надлежните институции и здруженија, за да се обезбеди итна и ефикасна заштита и поддршка на жртвите на семејно насилство, спречување на идно насилство и одговорност на сторителот на семејно насилство.

Итното, сеопфатно и координирано постапување е насочено кон запирање на актуелното насилство, заштита на жртвата од идно насилство и обезбедување на соодветна психо - социјална поддршка непосредно по инцидентот, пред, во текот и по завршувањето на правните постапки, односно независно од тоа дали се води правна постапка, како и обезбедување на економска независност на жртвата.

Сеопфатното и координирано постапување започнува со препознавањето дека суштинска карактеристика на семејното насилство е неговата родова заснованост, иако како сторители може да се јават и мажи и жени. Постапувањето на надлежните институции и здруженија и нивната меѓусебна соработка поаѓа од родовото разбирање на насилството со што директно придонесува кон постигнување на родова рамноправност.

2. Основни начела

Надлежните институции и здруженија во меѓусебната соработка и координираното постапување се раководат од следниве начела:

- забрана на дискриминација и родова еднаквост;
- итност и ефикасна заштита;
- почитување на интегритетот и достоинството на жртвата;
- одговорно и должно постапување;
- должно внимание на правата, интересите и потребите на жртвата;
- доверливост и размена на податоци;
- сигурност на жртвата;
- засилена заштита и почитување на најдобриот интерес на детето;
- засилена заштита на старо лице, лице кое не е во состојба да се грижи за себе и лице со ограничена и деловна способност и
- координиран одговор.

3. Содржина и начин на меѓусебната соработка на надлежните институции и здруженија

Примената на овој протокол ја унапредува итната соработка помеѓу надлежните институции и здруженија во откривањето и спречувањето на семејното насилство, како и обезбедување на помош и заштита на жртвата/ите.

Надлежните институции и здруженија заради превенција, спречување и заштита на семејното насилство, постапуваат на следниов начин:

- преземаат потребни мерки за доследно почитување на овој протокол;